

KING TRADE KO



ПОДНИ
ОБЛОГИ




KING TRADE KO
WOODEN FLOORS

www.kingtrade.mk

Вистински квалитет во вашиот дом

МАСИВЕН ДАБОВ ПАРКЕТ

МАСИВЕН БУКОВ ПАРКЕТ



Класа	I - екстра, II - натур, III - рустик
дебелина	18 / 20 / 21 / 22 mm
должина	250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm
Ширина	30 / 40 / 42 / 50 / 60 / 70 mm
влажност	8-10%

Високо квалитетен буков паркет


←————— должина —————→
250 / 300 / 350 мм

дебелина
18 / 20 / 21 / 22 mm

↑
Ширина
40 / 50 mm
↓



Вистински квалитет во вашиот дом



ГАЛЕРИЈА



МАСИВНИ ПАРКЕТИ

ВИДОВИ / КЛАСИ



БУКА
Екстра




ДАБ
Екстра




БУКА
2 класа




ДАБ
2 Класа



БУКА
Рустик Р



Јасен



дебелини 15 - 22 мм

должини 250 - 700 мм

ширина 40 - 70 мм

www.kingtrade.mk

МАСИВЕН ДАБОВ ПАРКЕТ

МАСИВЕН БУКОВ ПАРКЕТ



Масивниот паркет е изработен од едно парче дрво што овозможува да биде струган и лакиран повеќе пати. Може да се реди на повеќе начини во зависност од неговата димензија како и да се аплицираат најразлични бои и завршни обработки. Зраци со долгогодишна сигурност и гордост, давајќи природна топлина на интериерот како и естетско доживување. Достапен е во повеќе класи и димензии.



ТРОСЛОЕН ПАРКЕТ


wood - 3 strip
floorings



технички информации

100% wood
suitable for under-floor heating
stable construction

- 1 Upper layer: hardwood
- 2 Middle layer: spruce
- 3 Bottom layer: spruce veneer
- F 6 layers of UV hardened lacquer-MagShield or natural oil



Технички добро изградениот систем на трослоен паркет овозможува да уживаме и на ова поднебје во убавините на несекојдневните за нас и овие простори, типови на дрво како што се :

- iroko
- jatoba
- panga panga
- mokka
- oak hunny
- merbau

Трослојниот паркет е дрвена подлога изработена од механичко слепени три слоја на дрво со дебелина од 14 - 16 мм. Трослојните паркети се иновација во сверата на подни облоги и гарантира издржливост при било каква употреба. Најгорниот слој е изработен од високо квалитетно масивно дрво и завршно е лакиран или улјен. Вториот и третиот слој се изработуваат од иглолисно дрво при што секој слој се прислепува напречно. Трослојниот паркет може да се струга повеќепати, а системот Клик овозможува брза монтажа.

Dimensions boards: 7 items

Width [mm]:
207

Length [mm]:
2200

Thikness[mm]:
14

Logistics:

number of boards in pack:

7 items

number of m2 in pack:

3,18

pack weight [kg]:

27,00

Number m2 in palette:

127,20

Warranty:

25 years



ТРОСЛОЕН ПАРКЕТ

wood - 3 strip
floorings

ВИДОВИ ТРОСЛОЕН ПАРКЕТ



1 - STRIP



3 - STRIP



2 - STRIP



finished
all oiled
natural oil
UV hardened oil

all lacquered
high gloss lacquer
semi gloss lacquer
matt lacquer



ТРОСЛОЕН ПАРКЕТ

wood - 3 strip
floorings

ГАЛЕРИЈА



100% wood
suitable for under-floor heating
stable construction



ГАЛЕРИЈА



Даб е издржливост, вечност и сила. Овој тип на дрво се карактеризира со величествената и безвременска убавина. Изборот Даб се поистоветува со ексклузивен и уникатен под.



Ви ја претставуваме новата линија на трослоен Дабов паркет чија површина е четкана. Технологија четкање ја нагласува природната структура на дрвото, што станува видлива и опиплива на допир.

КОЛЕКЦИИ

creative / exotics / roshade / natur /



> Surface Brossée

Un aspect rustique accentué par un brossage. Texture du bois unique.

> Brushed surface

A rustic look underlined by brushing technology. Distinct wood texture.



> Micro-chanfrein

(Dimensions: 1x1 mm)

> Mikrobevel

(parameters: 1x1 mm)




MagLock.5G

> Système de verrouillage professionnel (Licence Välinge)

> Professional locking system (licensed by Välinge)



> Types de produits Product types



3 Frises
3-strip

2 Frises
2-strip

1 Frise
1-strip

Rochade
Rochade

Rochade 3 Frises
Rochade 3-strip











> Dimensions et Colisage

15x205x2200 mm
1 palette 40 paquets,
108,4 m²
1 paquet 6 lames, 2,71 m²
1 palette 850 kg
1 paquet 21 kg

> Dimensions and packaging

15x205x2200 mm
1 pallet 40 packages,
i.e.108,4 m²
1 package 6 boards, i.e. 2,71 m²
1 pallet 850 kg
1 package 21 kg




ДОДАТОЦИ

mosaic design / stair profiles /




Lajсни / Mouldings

Mouluures lisses 8x40x400 mm
smooth moulding 8x40x400 mm




Dimension:
length: 2 150 mm
height: 40-60 mm
width: 18 mm


Noyer / Walnut



33,5x70 mm



33,5x33,5 mm



70x70 mm

Dimension


Dimension: 29,6x29,6 cm,
Three dimensions of individual elements:

- > 70x70 mm
- > 70x33,5 mm
- > 33,5x33,5 mm


American cherry



33,5x70 mm




33,5x33,5 mm




70x70 mm


Zebrano



33,5x70 mm




33,5x33,5 mm




70x70 mm


Panga-Panga



33,5x70 mm



33,5x33,5 mm



70x70 mm



ЛАЈСНИ

ВИДОВИ И ДИМЕНЗИИ

wood - floorings

Wooden Skirting Boards color all КЛАСИЧНИ БУКА, ДАБ И ЈАСЕН ЛАЈСНА



должина 2200mm

должина 2200mm

должина 2200mm

должина 2200mm

ширина 16mm

ширина 20mm

ширина 16mm

ширина 16mm

висина 70mm

висина 40mm

висина 60mm

висина 90mm

Упатсво за употреба и одржување

wood - floorings

- Дрвот е природен жив материјал кое што секогаш се прилагодува на условите кој што владеат во просторот.

- Наглите и големи промени на температурата и релативната влажност на воздухот во една просторија доведуваат до кривење или собирање на паркетот, без разлика на тоа што поставениот паркет е доведен до сувоост според пропишаните стандарди.

- Во текот на зимскиот период во сезона на греење потребно е да се контролира релативната влажност на просторот и таа треба да биде помеѓу 45 - 60 % .

- Потребно е да се спречи директна изложеност на паркетот на сончева светлост.

- Немојте да ги изложувате лакираните подови директно на влага.



Многу е битно да се врши правилно проветрување особено во зимскиот период. Во текот на грејната сезона треба да се избегнува проветрување со отварање на прозорите на кип. Најдобра варијанта за брзо проветрување и промена на воздухот со истовремено отварање на сите прозори во станот со траење околу 3 – 4 минути, што е доволно да влезе свеж воздух, а притоа да не дојде до разладување на сидовите во станот. Овој начин на проветрување треба да се повторува 3-5 пати дневно. Во 54 % од случаевите на некавалитетен воздух во внатрешните простории, причината е недоволното проветрување. Во секое домаќинство настанува водена пареа од извршување на секојдневните обврски (готвење, туширање, перење итн) дали од сушење на градежната конструкција, дали од самото дишење – едно четири члено семејство дневно произведува во својот животен простор просечно по 10 литри вода во облик на водена пареа. Недоволното проветрување во просториите има многу негативни последици, се појавува преголема влага во просторијата која има штетно влијание врз здравјето на луѓето во просторијата, а посебно штетно влагата делува на дрвото и дрвените подно облоги во просторијата.

ОДРЖУВАЊЕ

Лакот се одржува со тоа што се мие со силно исцедена од вода груба конопна ткаенина.

- За да го одржувате сјајот на паркетот, минувајте го периодично со средство за дрво.

- Кога лакот ќе покаже знаци на стареење (го загуби сјајот или полошо да почне да пропушта вода), треба да го обновите: шлајфувајте со фина шмиргла и нанесете нов слој лак.





**ul. Rade Koncar b.b.
2300 - Kocani - Macedonia**

Почитувани,

Дозволете ни да се представиме како една од водечките компании во Македонија за изведување на внатрешен ентериер посебно работи од областа на подни облоги – паркетни работи.

Наша основна дејност е производство на масивен паркет, увоз-извоз, големопродажба и монтажа на подни облоги- паркетни работи.

Повеќе од 25 години наша цел е да ги задоволиме потребите на современи решенија во областа на поставување на подни облоги.

Имаме професионален кадар кој професионално ќе одговори на Вашите барања.

Дозволете ни како една од водечките компании во Македонија за изведување на внатрешен интериер посебно, работи од областа на паркетот и паркетни услуги да Ви понудиме :

- масивен паркет
- трослоен паркет
- ламинати
- додатоци

Благодариме на издвоеното време за разгледување на нашата понуда .

Се надеваме на успешна деловна соработка .

contact info

tel: + 389 33 363 300

fax: + 389 33 361 781

e-mail: kingtrade@t-home.mk



<http://www.facebook.com/kingtradeko>

<http://www.facebook.com/kingtradeko1>

www.kingtrade.mk

моб. 071 309 823 / 070 213 232 / 071 213 232